



## **“МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје**

**Консултантско друштво за  
економско-правни и други услуги**

**организира стручно-едукативно  
“on-line” предавање на тема:**

**НАЈАВЕНИ СЕ ИЗМЕНИ И УСОГЛАСУВАЊА НА ПРОПИСИТЕ ЗА СМЕТ-  
КОВОДСТВОТО И СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ СО ЕВРОПСКОТО  
ЗАКОНОДАВСТВО И МЕЃУНАРОДНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ  
СТАНДАРДИ ЗА БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ; НОВИ  
ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ; ФИНАНСОВИТЕ ПЛАНОВИ И ПОПИС И  
УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА 2022 г. И ДРУГИ ПРАШАЊА**

**Стручното “on-line” предавање ќе се одржи  
на 19 и 20 октомври 2022 година**

### **ПРОГРАМА НА ПРЕДАВАЊЕТО:**

- I. **Најавени се измени и усогласувања на прописите за сметководството и сметководственото работење со европското законодавство и меѓународните сметководствени стандарди за буџетите и буџетските корисници.**
  1. Предвидено е ова усогласување да заврши до крајот на 2022 година.
  - a) Ќе се менува целосно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници;
  - b) Правилниците заедно со сметковниот план;
  - v) Другите прописи и акти поврзани со сметководството и сметководственото работење.
2. Улогата на одговорниот сметководител, неговите права и обврски по ново и се менуваат и усогласуваат со меѓународните сметководствени стандарди и европското законодавство.
3. Какви услови треба да ги исполнува одговорниот сметководител (работно искуство, образование и сл.).
4. Се воведува полагање на стручен испит за одговорниот сметководител.
5. Наши ставови и мислења околу овие прашања и посебно околу правата, обврските и соодветното рангирање според Законот за административни службеници на одговорните сметководители по ново.

## II. Нови законски прописи:

1. Нов Закон за буџетите;
2. Нов Закон за спречување перење на пари и финансирање тероризам;
3. Појаснувања на одделни нерасчистени прашања околу пензионирањето на лицата кои покрај старосната граница (62 и 64), немаат наполнет стаж најмалку 15 години.

## III. Примена на одредбите на член 56 од Законот за користење и располагање со средствата во државна и општинска сопственост;

## IV. Финансовите планови за 2023 г. кои се изготвуваат по досегашниот Закон за буџетите;

## V. Годишен попис на средствата (основни и обртни);

## VI. Усогласување на побарувањата и обврските;

## VII. Амортизација и ревалоризација на средствата за 2022 годинаша.

## VIII. Прашања, консултации и одговори.

On-line предавањето првиот ден почнува во 10,00 часот.

Ве молиме, сите заинтересирани благовремено да ја пополните приложената "Пријава", и да ни ја пратите на нашиот е-маил:

[info@makedonijabiro.com.mk](mailto:info@makedonijabiro.com.mk)

[mbligo@t.mk](mailto:mbligo@t.mk)

за да можеме да Ви пратиме линк, и да Ве вклучиме на предавањето.

Секој пријавен учесник, претходно ќе добие стручен материјал, во вид на прирачник, изработен исклучиво за материјата што е предмет на работа на предавањето, во која цена е вклучено и "on-line" предавањето

Доколку не сте во можност да присуствувате на предавањето, можете да го порачате само прирачникот.

Плаќањето може да се изврши на жиро-сметка **300000000197528**, даночен број **4030989239725**, депонент Комерцијална банка - Скопје, на име „МАКЕДОНИЈА БИРО” - Скопје.

Заради карактерот и важноста на материјата, што ќе биде обработувана, на предавањето пожелно е да се пријават:

Одговорните сметководители, раководителите на единиците за финансиски прашања и внатрешна ревизија, секретарите и правниците и лицата кои непосредно работат на проблематиката што ќе биде предмет на работа на предавањето.

Предавачи и консултанти ќе бидат:

1. М-р Ивица Лазевски, економски советник – Македонија биро – Скопје,
2. Иван Кузмановски, директор на Македонија биро – Скопје.

Учесниците на предавањето ќе добијат соодветен документ (потврда) за извршена обука, во смисла на член 154 од ЗРО и член 54 од Законот за административни службеници.

Подетални информации можете да добиете секој работен ден од 7 до 15 часот на тел. бр. 02/3127-044; моб.тел. 071-342-010 и 071-342-185. е-маил: [info@makedonijabiro.com.mk](mailto:info@makedonijabiro.com.mk), [mbligo@t.mk](mailto:mbligo@t.mk), [www.makedonijabiro.com.mk](http://www.makedonijabiro.com.mk)

Во очекување на Вашето учество на предавањето, Ви посакуваме многу успеси во Вашето работење.

Скопје,  
05.10.2022 год. „Македонија биро” – Скопје  
Број 0701/83